



НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ПО ДЕВИЗНИ РАБОТИ И ДЕВИЗЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА СО ВАЖНОСТ ОД 11.2.2019 ГОДИНА

1. Услуги по девизни работи на правни лица

1.1. Готовински уплати и исплати на ефективни странски пари на правни лица – резиденти

• внесување ефективни странски пари од домашни правни лица	0,30% мин. 200 ден.
• враќање/внесување претходно подигнати ефективни странски пари	0,15% мин. 200 ден.
• внесување и исплата на ефективни странски пари од овластени менувачи	0,02% мин. 300 ден.
• исплата на ефективни странски пари за службен пат и експлоатациони трошоци	0,50% мин. 100 ден.

2. Платен промет со странство

2.1 Правни лица - резиденти

2.1.1. Ностро дознаки

• по налог на домашни правни лица	0,15% мин. 500 денари + 300 ден. SWIFT ОУР трошоци – 900 ден.
• измена на инструкции	1.000 ден. + фактички трошоци од странска банка

2.1.2. Лоро дознаки

• за домашни правни лица до 50 ЕУР	50 ден
• за домашни правни лица над 50 ЕУР	0,08%, мин.500 денари, макс. 5.500 денари
• измена на инструкции	1.000 ден.

2.1.3. Условени дознаки

• во странство	0,4% мин. 600,00 ден + 300 ден. SWIFT
• од странство	

2.1.4. Документарни работи

• наплата на документи на инкасо по видување	0,30%
• наплата на документи на инкасо со одложено плаќање	0,60%
• врачување документи без плаќање, врачување документи и слично	600 ден.
• прибавување меничен акцепт	0,30% од износот мин. 500 ден.
• наплата на меници без протест	0,20% од износот мин. 500 ден.
• лоро наплати по извршен протест на меници	0,50% од износот мин. 600 ден.
• инкасо на чекови и други хартии од вредност за правни лица	0,30% мин. 2.000,00 ден.
• измена на инструкции	1.000,00 ден. + фактички трошоци од странска банка
• чек влечен на странска банка	1,50% од износот мин 1.000 ден. + фактички трошоци
2.1.5. Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на други домашни банки	0,10% мин. 100 ден. или по тарифа на домашната банка

2.1.6. Девизни преноси за ист комитент во земјата

• девизни преноси меѓу сметки на ист комитент во други банки во земјата	0,15% од денарската противвредност мин. 300 ден. + 300 ден. СВИФТ
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

2.1.7. Други услуги

• издавање разни потврди, заверки на податоци и слично	150 ден.	27 ден. ДДВ
• издавање преписи до 3 месеци (по документ)	50 ден.	9 ден. ДДВ
• издавање преписи над 3 месеци (по документ)	200 ден.	36 ден. ДДВ

• издавање и испраќање преглед на состојба со дневни промени (од извештај)	100 ден.	18 ден. ДДВ
• затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон	Без надоместок	
• затворање сметка на барање на корисник	500 ден.	

2.2. Правни лица – нерезиденти

2.2.1. Исплати на ефективни странски пари и ефективни денари

• Исплата на ефектива	0,50% или мин. 500 ден.
• Исплата во денари	0,10% или мин. 300 ден.

2.2.2 Обработка на прилив

• со положување ефектива	0,40% или мин. 500 ден.
--------------------------	-------------------------

2.2.3. Ностро дознаки

• во странство	0,15% мин. 500 ден. +300 ден. SWIFT OUR трошоци 900 ден.
• во земјата	0,15% мин. 500 ден. +300 ден. SWIFT
• измена на инструкции	2.000 ден. + фактички трошоци од странска банка

2.2.4. Обработка на девизен прилив од странство за комитенти на други домашни банки

0,10% мин. 100 ден.
или по тарифа на домашната банка

2.2.5. Други услуги

• издавање преписи до 3 месеци (по документ)	50 ден.	9 ден. ДДВ
• издавање преписи над 3 месеци (по документ)	200 ден.	36 ден. ДДВ
• издавање разни потврди, заверки на податоци и слично (по барање)	150 ден.	27 ден. ДДВ
• издавање и испраќање преглед на состојба со дневни промени (од извештај)	100 ден.	18 ден. ДДВ
• затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност со закон	Без надоместок	
• затворање сметка на барање на корисник	500 ден.	